

Предметна програма од втор циклус студии за задолжителен предмет				
1.	Наслов на предметот	Менаџмент во агробизнисот		
2.	Код	АБ3105		
3.	Студиска програма	Агробизнис 3+2		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус на високо образование		
6.	Академска година/семестар	II година/ III семестар	7.	Број на ЕКТС
				12
8.	Наставник	проф. д-р Васил Поповски проф. д-р Наташа Данилоска		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Заверен преходен семестар		
	<p>Цели на предметната програма: Програмата има за цел да ги задоволи потребите на студентите за стекнување на знаења за организациските аспекти на агробизнисот и го опфаќа процесот на менаџмент. Посебно внимание се посветува на идентификување на карактеристиките и спецификите на бизнисот агробизнис, кои пак влијаат врз менаџерските принципи. Предметот ја појаснува потребата од специфичност на менаџментот во агробизнисот и ги обработува функциите на планирање, организирање, управување, координирање и контрола во агробизнисот. Цел на програмата е и запознавање на студентите со управувањето со финансиите, со производствените програми, со маркетингот и со човечките ресурси во агробизнисот, како и со мноштвото на организациски структури</p> <p>Оспособен за (компетенции): Студентите ќе добијат неопходни знаења за донесување на менаџерски одлуки и интегрирање на современите економски правила и принципи во работењето на агробизнисот.</p>			
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Улога, карактеристики и специфики на бизнисот агробизни • Функции на агробизнис менаџментот • Финансиски менаџмент и контрола во агробизнисот • Системи на комуникација во агробизнисот • Маркетинг во агробизнисот • Менаџмент и планирање на производствениот процес во агробизнисот • Менаџмент на човечките ресурси во агробизнисот • Начини на организација како специфика на агробизнисот • Дефинирање на организациски единици • Организациски структури во агробизнисот 			
12.	<p>Методи на учење: Предавања и интерактивна настава поддржана со компјутерски и видео презентации, надополнети со дискусии, изработка на групни или индивидуални семинарски работи и нивна јавна презентација и одбрана. Во текот на предавањата ќе се практикува поттикнување на дискусии, форуми и дебати. Предвидени се и консултации со студентите.</p>			
13.	Вкупно расположлив фонд на време	15 недели (12 недели предавања + 3 недели консултации)		
14.	Распределба на расположливото време	12 ЕКТС x 30 часа = 360 часа 90+270=360		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	60 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиторски), семинари, тимска работа	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	80 часа
		16.2.	Самостојни задачи	80 часа

		16.3.	Домашно учење	110 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			60 бода	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			30 бода	
	17.3.	Активности и учество			10 бода	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 61 бод			5 (пет) (F)	
		од 61 до 68 бода			6 (шест) (E)	
		од 69 до 76 бода			7 (седум) (D)	
		од 77 до 84 бода			8 (осум) (S)	
		од 85 до 92 бода			9 (девет) (B)	
		од 93 до 100 бода			10 (десет) (A)	
19.	Услови за потпис и полагање на завршени испити		Редовност на настава и вежи, проектна задача			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
21.	Методи на следење на квалитетот на наставата		Механизми на интерна евалуација			
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Н. Данилоска Авторизирани предавања	Агробизнис менаџмент	Економски институт- Скопје	2005
		2.	Џејмс Џ. Бајралајн, Кенет К. Шнибергер и Доналд Д. Озборн	Принципи на агроиндустри скиот менаџмент	Академски печат	2009
		3.	Џонатан Тарнер и Мартин Тејлор	Применет мрњаџмент на фаема	ТРИ	2010
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Грегорио Биликоф	Организација на трудот во земјоделството	ТРИ	2009
		2.	Доналд Д. Кеј, Вилијам М. Едвардс, Патриша А. Дафи,	Менаџмент на фарма	ТРИ	2009
		3.	Сиглинд Снап Бери Паунд	Земјоделски системи	АрсЛамина	2012